

2443.

Врз основа на член 184-а став (3) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДЕТАЛНО ПРОПИШУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР КОЈ ДАВА МИСЛЕЊА ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Член 1

Во Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) во член 2 став (1) точка 3 по зборовите: „писмен документ“ се додаваат зборовите: „или документ во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во член 3 по став (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Изјавата од став (2) на овој член може да се поднесе во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат и во тој случај не е потребно истата да се завери на нотар.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-331/3
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2444.

Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН, ПОЛУГОДИШЕН, ТРИМЕСЕЧЕН И ТЕКОВЕН ИЗВЕШТАЈ ПО БАРАЊЕ НА АКЦИОНЕР ИЛИ ДРУГО ЗАИНТЕРЕСИРАНО ЛИЦЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице („Службен весник на РМ“ бр. 41/2008) во насловот и секаде во текстот зборот: „тримесечен“ се брише.

Член 2

Во член 2 по зборовите: „писмено барање“ се додаваат зборовите: „или со барање во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-332/3
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.